

**БАРАЊЕ**  
**ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И/ИЛИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА СТРАНСКА  
ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА**

**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:**

Име	Презиме
Датум на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот
Место и држава на раѓање	Државјанство
Националност	Пол:      Машки      Женски
Адреса на живеење	Град и држава
Е - пошта	Телефонски број за контакт

**2. ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАЊЕТО НА СТРАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА  
КВАЛИФИКАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (заокружи)**

- |                               |
|-------------------------------|
| a) Признавање и еквиваленција |
| б) Признавање                 |
| в) Еквиваленција              |

**3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА  
ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРИЗНАВАЊЕ**

Назив на високообразовната установа
Адреса на високообразовната установа
Град, држава
Веб адреса на високообразовната установа
Студиска област- насока
Начин на студирање (на пример: редовно, вонредно, учење на далечина, заедничка диплома)
Стекнат степен/титула/назив/званије
Траење на студии според студиска програма (број на години) _____ години
Датум на запишување на студии / / / - - -
Датум на завршување на студии / / / - - -
Датум на издавање на квалификацијата / / / - - -

Услови за стекнување на странската високообразовна квалификација: (заокружки)

- теза, дисертација
- завршен испит
- друго \_\_\_\_\_

Дали високообразовната квалификација е стекната на еден од првите 500 универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement- Word University Ranking: (заокружки)

- Да
- Не

#### 4.ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Назив на институцијата	Град и држава	Назив на стекнатата квалификација	Година на запишување	Година на завршување

Под целосна морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека документацијата која ја поднесувам е валидна и комплетна согласно листата на потребни документи на Информативниот центар за еквиваленција и признавање на странски високообразовни квалификации.

Скопје,

Потпис,

година

Напомена:

1. Законски утврдениот рок за донесување решение за признавање односно за одбивање на странска високообразовна квалификација е 60 дена од ден на поднесување на барањето или осум работни дена доколку е стекната на еден од првите 500 Универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет, US News&World Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking) ;
2. Доколку комисијата утврди дека не е доставена комплетна документација, ќе бидете известени за надополнување на документацијата во рок од 30 дена, во спротивно барањето се одбива;
3. Нотарски и судски заверените примероци остануваат за потребите на архивата на Министерството за образование и наука.